

Податоци за плати и надоместоци објавени на		21.10.2022	
Минимална плата согласно Закон за минимална плата			
Минимална нето плата до плата за 2.2023	18.000		согласно посл. под. за ДЛД, даноч. намал. и придон.
Минимална бруто плата до плата за 2.2023	26.422		пропишано со Закон за минимална плата
Лично даночно намалување (согласно ЗДЛД)			
Месечно по лице за цело работно време за 2022	8.788		
Годишно даночно намалување по лице за 2022	105.456		
Нето плати			
Просечна нето плата 6.2022 (ДЗС)	31.869		
Просечна нето плата 7.2022 (ДЗС)	31.812		
Просечна нето плата 8.2022 (ДЗС)	31.871		
Просечна нето плата од последни 3 месеци	31.851		
Просечна нето плата од мината година (2021)	28.718		податок достапен во февруари тековната година
Бруто плати			
Просечна бруто плата 6.2022 (ДЗС)	47.634		
Просечна бруто плата 7.2022 (ДЗС)	47.590		
Просечна бруто плата 8.2022 (ДЗС)	47.691		
Просечна бруто плата од последни 3 месеци	47.638		
Просечна бруто плата од мината година (2021)	42.887		податок достапен во февруари тековната година
Просечна бруто плата објавена во јануари тековна година	43.509		податок достапен во јануари тековната година
Придонеси			
Најниска основа за придонеси	21.755	50%	од просечна плата објавена во јануари
Најниска основа за придонеси самовработени интелектуални	43.509		просечна плата објавена во јануари
Највисока основа за придонеси	696.144	16	просечни плати од плата објавена во јануари
Највисока основа за придонеси кај самовработени	522.108	12	просечни плати од плата објавена во јануари
Придонеси во % за 2022			
ПИО	18,80%	130.875	4.090
ЗО	7,50%	52.211	1.632
Доп. ЗО	0,50%	3.481	109
Невработ.	1,20%	8.354	261
ВКУПНО	28,00%	194.921	6.092

Регрес			
Минимален нето регрес по ОКДПСОС	12.740	40%	од просечна нето плата од последени 3 месеци
Данок на личен доход на минимален регрес	1.416	11,1111%	пресметана стапка ДЛД
Минимален бруто регрес по ОКДПСОС	14.156		
Максимален бруто регрес (нето + ДЛД) кој е признат расход	38.152	80%	од просечна бруто плата на ден на исплатата
Данок на личен доход на максим. регрес кој е признат расход	3.815	10%	пропишана стапка ДЛД
Максимален нето регрес кој е признат расход	34.337		
Останати минимални исплати по ОКДПСОС			
Дневница за службен пат во МКД (над 12 часа)	2.548	8%	од просечна нето плата од последени 3 месеци
Надомест одвоен живот	19.111	60%	од просечна нето плата од последени 3 месеци
Надомест за смрт на вработен	95.553	3	просечни нето плата од последени 3 месеци
Надомест за смрт на сопруг(а), деца или родители кои живеат во иста семејна заедница	63.702	2	просечни нето плата од последени 3 месеци
Помош за елементарни непогоди	31.851	1	просечна нето плата од последени 3 месеци
Отпремнина при одење во пензија	63.702	2	просечни нето плата од последени 3 месеци
Организирана исхрана по лице	5.744	20%	од просечна нето плата од мината година
Јубилејна награда за 10 години кај ист работодавач	31.851	1	просечна нето плата од последени 3 месеци
ДЛД за минимална јубилејна	3.539	11,1111%	пресметана стапка ДЛД
Бруто јубилејна награда	35.390		
Надомест за непрекината боледување 6 месеци	31.851	1	просечна нето плата од последени 3 месеци
ДЛД за надомест за непрекинато боледување	3.539	11,1111%	пресметана стапка ДЛД (прва скала)
Бруто надомест за непрекинато боледување	35.390		

До
минимал
ен износ
ослободе
ни од
ДЛД

Се
оданочув
аат со
ДЛД

Месечни надоместоци на членовите на органите на управување кои се признат расход			
Надоместоци на членови на органите на управување: месечниот надоместок (паушал), надоместоците за патни и дневни трошоци (брuto износ)	21.443	50%	од просечната брутo плата за претходната година *
Максимална уплата на премија за животно осигурување и во трет столб ослободена од ДЛД и која е признат расход			
Признат расход за целите на данокот на добивка	85.773	2	просечни брутo плати за минатата година
Ослободени од ДЛД	87.018	2	просечни брутo плати објавени во јануари
Максимална уплата на премија за доброволно здравствено осигурување ослободена од ДЛД и која е признат расход			
Признат расход за целите на данокот на добивка	42.887	1	просечни брутo плати за минатата година
Ослободени од ДЛД	43.509	1	просечни брутo плати објавени во јануари
* Трошоците по основ на месечните надоместоци на членовите на органите на управување над 50% од просечната месечна брутo плата исплатена во претходната година во Република Македонија, при што како надоместоци на членови на органите на управување се сметаат месечниот надоместок, односно паушал, надоместоците за патни и дневни трошоци се непризнат расход.			
Останато: надоместок за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно е непризнат расход и се оданочува со ДЛД (доход од работа).			
Останато: трошоците за нето износот на примањата по основ на деловна успешност (член 27 од ОКДПСОС) над износот на кој се пресметани придонеси согласно со законот за придонеси од задолжително социјално осигурување се непризнат расход.			